

**Известување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво  
(БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува единствена контрола над друштвата Нетворкс –  
Бугарија ЕООД Бугарија, ТВН Дистрибушн Бугарија ЕООД Бугарија и Телко  
Инфраструкчес ЕООД Бугарија  
(предмет бр. 08-61/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 12.05.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво ЕАД Бугарија со регистрирано седиште на адреса Булевар Цариградско шосе 1784, Софија, Бугарија стекнува контрола над друштвата Нетворкс – Бугарија ЕООД, со седиште на Црковна независимост 18, Русе 7000, Бугарија, ТВН Дистрибушн Бугарија ЕООД, со седиште на Црковна независимост 18, Русе 7000, Бугарија и Телко Инфраструкчес ЕООД, со седиште на Миле Поп Јорданов 18, Русе 7000, Бугарија. Сите друштва се во сопственост на физичко лице, Свилен Руменов Максимов. Исто, стекнувањето на друштвата Нетворкс, БТЦ ќе го стекне и неговото зависно друштво Онлајн Директ ЕООД, со седиште на Индустриска 11, Софија 1202, Бугарија.

БТЦ е регистриран телекомуникациски оператор во Бугарија, кој работи под брендот "Vivacom" и обезбедува услуги на фиксна и мобилна телефонија, широкопојасен пристап до Интернет преку разни видови инфраструктура (оптички кабел, бакарна паричка и сателит) и пренос на податоци преку мобилната и фиксната мрежа во Република Бугарија.

БТЦ е дел од Јунајтед Груп (*United Group*) групацијата на друштва која пружа телекомуникациски и медиски услуги во неколку држави во регионот, а која е за возврат во сопственост на фондовите кои ги советува БЦ Партерс ЛЛП (*BC Partners LLP*), меѓународен инвестиционен фонд со седиште во Лондон.

БЦ Партерс (*BC Partners*) се присутни во Северна Македонија преку (индиректни) зависни друштва.

- Тотал ТВ д.о.о. Скопје со регистрирано седиште на адреса бул. ВМРО 3 Центар Скопје, кое е активно во дистрибуција на медиска содржина;
- Директ Медија д.о.о.ел со регистрирано седиште на адреса Орце Николов 68/3 Центар, Скопје, која се занимава со маркетиншки дејности.

Нетворкс е телекомуникациски оператор кој се занимава со давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина, пристап на интернет исклучиво на територијата на Република Бугарија. ТВН и Телко се друштва кои се занимаваат со давање на телекомуникациски услуги.

Целните друштва немаат поврзани друштва или активности во Северна Македонија.

Според мислењето на Подносителот на Известувањето, предложените трансакции може да се дефинираат како:

- малопродажен пазар на давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина;
- малопродажен пазар на давање на услуги на широкопојасен пристап на интернет,

сите како национални по обем, односно на територија на Северна Македонија.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

18.05.2021 година  
Скопје